

**Повик за поднесување на понуди
Република Северна Македонија**

Втор проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2

MSIP2- SIG-NCB-012-2020

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.
2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на локален пат за село Градец, н.м.Шабанага“, Општина Врапчиште.
3. Општина Врапчиште ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат **Реконструкција на локален пат за село Градец, н.м.Шабанага“ , Општина Врапчиште.**
4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00.
Адреса: ул. 100 бр.бб с.Врапчиште
Град: Гостивар
Поштенски број: 1238
Држава: Македонија
Телефон: 042-332-378
Факс: 042-332-378
Електронска адреса: arminsulejmani@yahoo.com
6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од **3,000.00 МКД**. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
Банка: Народна банка на Република Македонија
Број на сметка: 100000000063095
Буџетска корисничка сметка: 714014023163017
Приходно konto: 725939 00

7. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Врапчиште со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **15:00ч, 04.12.2020**. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **15:00ч, 04.12.2020**.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : **300,000.00 МКД**.

10. Општина Врапчиште
Адреса: ул.100 бр.бб с.Врапчиште
Град: Гостивар
Поштенски број: 1238
Архива
Држава: Република Македонија